

### Цели на фондот

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти; атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.М.; транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот.

### Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	152.637.498,51
Цена на уделот	101,0794
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	0,04%
Ризична класа	1

### Надместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија не се наплатува (0%)

Надомест за излез не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување 1% годишно


Надомест на депозитарна банка 0,20% годишно

### Остварен принос

	Пресечен принос	
	12 месеци	/
Принос од основање	2 години	/
1,08%	5 години	/
	од основање	0,03%

\*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ


### Изложеност по вид на инструмент



### ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Комерцијална банка АД Скопје	32,22%
Капитал банка АД Скопје	26,96%
DO2015/08 - 0230DK	16,47%
Стопанска банка АД Битола	6,90%
ХАЛК БАНК А.Д. Скопје	6,88%
DO2015/10 - 0330DK	6,56%
Обврзница за денационализација 10	0,73%
Обврски	-2,80%


### Вредност на удел



### Географска изложеност



### Секторска изложеност



### Валутна изложеност

